

Пријава

за Конкурс на студенти од ранливи категории, чие родителско право го врши само еден родител, се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на партиципацијата за прв циклус студии за учебната 2023/2024 година

Јас, _____ со број на индекс _____ сум студент на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, запишан/а во _____ семестар во учебната 2023/24 година на Факултетот _____.

Се пријавувам на Интерниот конкурс за ослободување од половина од износот на партиципацијата за прв циклус студии за учебната 2023/2024 година, бидејќи (заокружи ја категоријата):

1. еден родител ми е запишан во изводот од матичната книга на родените;
2. еден родител ми е починат;
3. едниот родител ми го загубил/му е одземено родителското право, или е исчезнат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и обврски;
4. сме двајца студенти на УГД со родители со минимална месечна плата;

Заедно со своерачно потпишаната Пријава ги приложувам (заокружи ја категоријата):

1. Потврда, дека месечните примања на родителот, по основ на плата, пензија и/или социјална помош не ја надминуваат просечната плата и извод од матичната книга на родените;
2. Потврда, дека месечните примања на родителот, по основ на плата, пензија и/или социјална помош не ја надминуваат минималната нето плата и потврда дека семејната пензија не надминува 10.000 денари;
3. Потврда, дека месечните примања на родителот, по основ на плата, пензија и/или социјална помош не ја надминуваат минималната просечна плата и пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат до 10.000 денари;
4. Потврда, дека месечните примања на секој од родителите, по основ на плата, пензија и/или социјална помош не ја надминуваат минималната плата.
5. Уверение за државјанство.

Датум: _____

Подносител на Пријавата: _____
(Име и презиме)

Телефон за контакт: _____